

- РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023
ГОДИНА

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31.12.2023 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

РЖ Економика АД Скопје

ул. „16 Македонска Бригада“ бр.18

Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото РЖ Економика АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

1. Како што е наведено во Белешка 22 – Материјални средства, Друштвото има евидентирано градежни објекти со нето сметководствена вредност во износ од 51.137 илјади ден (2022: 51.014). Во овие градежни објекти вклучени се деловни простории кои Друштвото ги издава под наем и од кои остварува приходи (наемнини) прикажани во Белешка 5. Овие деловни простории кои Друштвото ги издава под наем не се соодветно презентирани во финансиските извештаи согласно МСС 40 - вложувања во недвижности. Согласно спроведените ревизорски постапки а врз основа на расположливите податоци и информации, ние не бевме во можност да го утврдиме точниот износ на средствата кои би требало да се рекласифицираат од материјални средства во вложувања во недвижности.

2. Како што е наведено во Белешка 24 - Залихи, Друштвото има евидентирано залихи кои се однесуваат на резервни делови во износ од 20.521 илјади денари. Овие залихи на резервни делови во книговодствената евиденција на Друштвото се водат по плански цени и со отстапување од планските цени на истите. На крајот на периодот на известување, Друштвото врши пресметка на просечното отстапување од планските цени на потрошените и продадените резервни делови со што истите се сведуваат на нивната набавна цена. Согласно МСС 2 - Залихи, одредени техники за мерење на залихите можат да се користат како соодветни методи за мерење, доколку резултатите од мерењето се приближни на нивната набавна вредност. Со спроведените ревизорски постапки, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во точноста на нивното вреднување согласно МСС 2. Било какви корекции кои можеби би требало да се направат при вреднувањето на залихите, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување, би можеле материјално да влијаат врз презентираниите резултати на работењето и врз финансиската состојба на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на РЖ Економика АД Скопје на 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото во претходната 2022 година беа ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот ревизорски извештај од 10.04.2023 година издал мислење со резерва.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 99/2022).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2023. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности РЖ Економика АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2023.

Прилеп, 11.04.2024 година

Овластен ревизор



Грозда Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител




Улечко Ристески

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2023 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за РЖ Економика АД Скопје**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 20.02.2024 година со Одлука бр. 0805/013.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на РЖ Економика АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2023</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	22	142.163	141.375
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	23	182	182
Вкупно нетековни средства		142.346	141.557
Тековни средства			
Залихи	24	20.627	21.867
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	25	4.851	7.803
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	25	13	-
Побарувања од државата по основ на даноци	25	44	44
Побарувања од вработените	25	33	11
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	26	6.517	3.662
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		-	-
Вкупно тековни средства		32.085	33.387
ВКУПНО СРЕДСТВА		174.430	174.945
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	27	165.551	165.551
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		2.927	2.927
Акумулирана добивка		1.928	1.963
Пренесена загуба		-	-
Добивка за деловната година		640	-
Загуба за деловната година		-	(35)
Вкупно главнина и резерви		171.046	170.406
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	28	-	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		2.116	3.828
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		256	217
Обврски спрема вработените		525	461
Тековни даночни обврски		457	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		-	-
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		29	32
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		-	-
Вкупно тековни обврски		3.384	4.538
Вкупно обврски		3.384	4.538
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		174.430	174.945

РЖ Економика АД Скопје

Извршен директор

ЕКОНОМКА

Сашко Горчевски

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на РЖ Економика АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

	Белешки	31 декември 2023 во (000) МКД	31 декември 2022 во (000) МКД
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	19.790	18.108
Останати приходи	6	122	374
Вкупно приходи од работењето		19.912	18.482
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за суровини и други материјали	7	2.438	2.122
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови,	8	315	259
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	1.346	978
Останати трошоци од работењето	10	2.396	2.976
Трошоци за вработените	11	8.853	9.294
Амортизација на материјални и нематеријални средства	12	2.635	2.417
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	13	1.089	-
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	14	48	124
Вкупно расходи од работењето		19.120	18.171
Финансиски приходи	15	62	38
Финансиски расходи	16	1	323
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	17	853	26
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	17	853	26
Данок на добивка	18	213	61
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	640	(35)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	20	640	(35)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Добивка по акција (во МКД по акција)	21	1,20	-

РЖ Економика АД Скопје

Извршен директор

Сашко Горчевски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на РЖ Економика АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)
Основна главнина	165.551	-	-	165.551
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	2.927	-	-	2.927
Акумулирана добивка	1.963	-	(35)	1.928
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	640	-	640
Загуба за финансиската година	(35)	-	35	-
Вкупно главнина и резерви	170.406	640	-	171.046

ОПИС	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)
Основна главнина	165.551	-	-	165.551
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	2.927	-	(0)	2.927
Акумулирана добивка	4.623	-	(2.659)	1.963
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	-	-	-
Загуба за финансиската година	(2.659)	-	2.624	(35)
Вкупно главнина и резерви	170.442	-	(35)	170.406



РЖ Економика АД Скопје
Извршен директор

Сашко Горчевски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на РЖ Економика АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2023 година

	<u>31 декември 2023</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	640	(35)
Амортизација на основни средства	2.635	2.417
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	1.240	956
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	2.952	(2.648)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(13)	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	-	497
Побарувања од вработените	(22)	30
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	4.157	(1.164)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(1.712)	3.557
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	39	(6)
Обврски кон вработените	64	(5)
Тековни даночни обврски	457	(154)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(3)	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(1.154)	3.392
Вкупно нето готовина од оперативни активности	6.278	4.609
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(3.423)	(7.073)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	302
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(3.423)	(6.771)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	-	(0)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	-	(0)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	2.855	(2.162)
Готовина на почетокот од годината	3.662	5.824
Готовина на крајот од годината	6.517	3.662



РЗ Економика АД Скопје
Извршен директор

Сашко Горчевски

БЕЛЕШКИ
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА
РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА АД за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности Скопје е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва, формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје а согласно Програмата за трансформација на општествениот капитал. Датумот на основање на Акционерско друштво е 15.09.2007 година.

Седиштето на друштвото е во Скопје, на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18.

Основната главнина на Друштвото изнесува 165.551 илјади денари не паричен основачки влог.

Според Акционерска книга, Тековната состојба издадена од Централниот регистар на РСМ и Белешката 27 приложена кон финансиските извештаи, структурата на капиталот е следна:

- 535.242 обични акции на правни и физички лица - акционери со номинална вредност по акцијата од 5 ЕУР. Вкупен номинален капитал изнесува 165.551 илјади денари.

Основната дејност на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје е:

- 46.14 - Посредување во трговија со машини и индустриска опрема според НКД.

Во статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје донесен од страна на Собранието на АД се утврдени одредбите кои го регулираат целокупното работење на АД, како и органите на управување и раководење а тоа се:

- Собрание на акционери;
- Одбор на директори.

Со состојба на датумот на овој извештај, просечниот број на вработени во Друштвото изнесува 11 лица (2022: 12 лица)

Извршен директор на друштвото Сашко Ѓорчевски со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

БЕЛЕШКА 2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 99/2022) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/2009 ... 107/2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето на сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи ги и дериватни инструменти) доколку постојат, кои се мерат по објективна вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на овие белешки.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бараат употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употреби свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата коишто вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4 - Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, која е презентациска и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

2.3. Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари, со примена на официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари (000 МКД) со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба, деноминирани во странска валута, се следните:

Валута	31 декември 2023	31 декември 2022
1 EUR	61,4950 ден.	61,4932 ден.
1 USD	55,6516 ден.	57,3736 ден.

2.4. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците за камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградбата на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатна добивка во периодот во кој се јавуваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет век на користење. Амортизацијата на недвижностите и опремата и на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Годишните стапки за амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и на нематеријални средства се како што следува:

	31 декември 2023	31 декември 2022
Градежни објекти	2,5% - 5%	2,5% - 5%
Опрема	5% - 25%	5,0% - 25,0%
Мебел	20%	20%
Транспортни средства	10% - 20%	10% - 20%

Амортизацијата на недвижностите и опремата и на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања на средствата се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештај за сеопфатна добивка во периодот во кој настануваат.

2.5. Вложувања во недвижности

Вложувањата во недвижности за изнајмување, се дефинираат како недвижности (земјиште или згради - или дел од згради - или и двете) кои се чуваат со цел заработка од наемници и за зголемување на капиталот, или за двете намени, наместо за:

- употреба во производството на стоки и услуги или за административни цели; или,
- продажба во нормалниот тек на работење.

Стекнувањето на, како и преносот од недвижности и опрема во вложувања во недвижности за изнајмување, иницијално се признава по нивната набавна вредност, што ја вклучува куповната вредност, сите ненадоместливи давачки и даноци, како и сите расходи кои се директно поврзани со стекнувањето на средството. По почетното признавање, Друштвото ги мери вложувањата во недвижности според моделот на набавна вредност во согласност со барањата на МСС 16. Приходите од наемници и оперативните трошоци од вложувањата во недвижности се известуваат во рамките на “приходи” и “останати расходи” соодветно.

2.6. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба поради оштетување. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи коишто се очекуваат да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од у потребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечните средства или ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира приход.

2.7. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории:

- финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби,
- кредити и побарувања,
- финансиски средства кои се чуваат до доспевање и
- финансиски средства расположливи за продажба.

Класификацијата зависи од целите при набавката на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумот на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековни средства, освен оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, финансиски побарувања, како и парични средства и парични еквиваленти.

Иницијално признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата односно на датумот на којшто Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства класифицирани во категоријата кредити и побарувања почетно се признаваат според објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Престанок на признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови или по нивното пренесување ако Друштвото ги пренело сите значителни ризици и користи од сопственоста.

Последователно евидентирање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата по почетното признавање, се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Обезвреднување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или на група на финансиски средства. Тестирањето за обезвреднување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжението на овие белешки.

2.8. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.9. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажната цена во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Ситниот инвентар се отпишува 100% со ставање на истиот во употреба.

Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат. Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите на периодот.

2.10. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметаните ненадоместливи износи. Исправка на оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспееани износи во согласност со оригиналните услови врз кои настанале побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиската реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосна наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките на останати оперативни трошоци.

Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува на сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на останати оперативни приходи.

2.11. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високо ликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки

2.12.1. Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисијата на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

2.12.2. Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и врз

одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива, резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и за исплата на дивиденди.

2.12.3. Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.13. Распределба на дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот на Друштвото во периодот во кој истите биле одобрени од страна на акционерите на Друштвото. Дивидендите за годината објавени после датата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба се обелоденуваат како настан после датата на истиот.

2.14. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на двата датуми на известување се класифицирани во останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачите и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачите и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

Позајмици

Кредитите и заемите од банки и од добавувачи иницијално се мерат според примените износи (т.е. по номинална вредност). Последователно, истите се вреднуваат според нивната објективна вредност.

2.15. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и користи кои се поврзани со сопственоста врз средството на корисникот на лизингот се класифицираат како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот на кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога истите настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.16. Данок на добивка

Тековен и одложен даночен трошок

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период, претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се

задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на временските разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка.

Со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.17. Надомести за користи на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Друштвото врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени и исплаќа надоместок за неискористен годишен одмор.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото врши исплата на надомести при пензионирањето на вработените согласно соодветните домашни законски одредби. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.18. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночните органи, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошоците како што е соодветно; и
- Кога побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи, се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

2.19. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на минат настан и постои веројатност дека ќе има одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.20. Признавање на приходи и расходи

Продажба на трговски стоки

Приходите од продажба се мерат по објективната вредност на примениот надомест или на побарувањето, намалени за данокот на додадена вредност, вратените стоки, евентуално одобрените

продажни попусти и работи. Приходите се признаваат кога значителни ризици и награди од сопственоста на стоките се пренесуваат на корисникот, кога наплатата е веројатна, кога поврзаните трошоци и можните враќања на стоки можат да се проценат веродостојно и кога нема понатамошна поврзаност на Раководството со стоките и кога износот на приходите може да се измери веродостојно. Преносот на ризикот и наградите настанува тогаш кога стоките се примени од страна на корисникот. За продажба преку дилери, преносот на ризиците и наградите настанува кога стоките се примени од страна на дилерите.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите, односно во периодот на нивното настанување.

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата за задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивките или загубите со користење на методот на ефективна каматна стапка.

Пребивање на приходи и расходи

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.21. Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентираат неизвесни обврски во финансиските извештаи на Друштвото. Тие се објавуваат доколку постои веројатност од одлив на средства. Исто така, неизвесни средства не се евидентираат во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност од прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.22. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде што едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзаните субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови.

2.23. Настани по датумот на известување

Настаните по завршување на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршување на годината за кои не може да се врши коригирање, се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

2.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

БЕЛЕШКА 3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење.

Управувањето со ризиците на Друштвото го врши Раководството на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризиците, како и специфичните подрачја како што со ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства и сл.

3.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачите. Друштвото има значајна концентрација на кредитен ризик кај поединечно значаен купувач, но сепак кредитниот ризик е ограничен поради фактот дека тој најзначаен купувач е истовремено и најголем акционер на Друштвото. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба, како што следи:

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
<i>Кредити и побарувања</i>		
Побарувања од купувачи	4.851	7.803
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	13	-
Побарувања од државата по основ на даноци	44	44
Побарувања од вработени	33	11
Парични средства и парични еквиваленти	6.517	3.662
	11.458	11.520

Кредитниот ризик за паричните средства и паричните еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 25.

3.3. Ризик од неликвидност

Претпазливо управување со ризикот од неликвидност имплицира одржување на доволна готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на побарувањата од купувачите во рамките на договорените услови.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност..

	Недоспеани	Во илјади (000) денари				Вкупно
		До 60 дена	До 1 година	Од 1 до 3 години	Над 3 години	
Парични средства	-	6.517	-	-	-	6.517
Побарувања од купувачи	3.893	844	114	-	-	4.851
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	13	-	-	13
Побарувања од вработени	-	-	33	-	-	33
Останати побарувања	-	-	-	44	-	44

Вкупно средства	3.893	7.361	160	44		11.458
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.075	42	-	-	-	2.116
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	-	-
Обврски за даноци и придонеси од плата	256	-	-	-	-	256
Обврски спрема вработени	525	-	-	-	-	525
Тековни даночни обврски	457	-	-	-	-	457
Обврски по земи и кредити	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	29	-	-	-	-	29
Вкупно обврски	3.342	42	-	-	-	3.384

3.4. Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото не е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема побарувања и обврски искажани во странска валута.

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи истото има вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарна вредност преку искажување на добивка или загуба.

Во врска со оперативните активности на Друштвото, истото е изложено на висок ценовен ризик кој произлегува од природата на трговските стоки (резервни делови и материјали) кои ги нуди и непостоење на диверзификација на портфолио на купувачи. Имено, Друштвото има доминантен купувач кој воедно е и најголем акционер, кој би можел да влијае врз висината на цените.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено од ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и врз неговите готовински текови.

Бидејќи Друштвото нема значајни каматносни средства и обврски на 31 декември 2023 година, приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се независни од промените на пазарните каматни стапки.

3.5. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на одложено плаќање на обврските спрема добавувачите, со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Долгорочни обврски	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	6.517	3.662
Нето обврски	(6.517)	(3.662)
Вкупно капитал и резерви	171.046	170.406
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	-	-

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	3.384	4.538
Вкупни средства	174.430	174.945
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	1,94%	2,59%

БЕЛЕШКА 4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 приложена кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори за кои се смета дека се релевантни. Притоа, фактичките резултати може да се разликуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на у потребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2023 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во соодветната белешка. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата.

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби поради оштетувања кај нефинансиските средства се признаваат во износи за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Залихи

Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност се земаат во предвид нај објективните докази/податоци кои се на располагање во периодот кога се прават проценките.

Оштетување кај финансиски средства

Друштвото пресметува оштетување на побарувањата од купувачи и останатите побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите стасани обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката на побарувањата и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно Постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и можат да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Приходи од продажба на резервни делови	10.916	9.748
Приходи од наемнини	7.115	6.571
Приходи од услуги	1.759	1.788
Вкупно	19.790	18.108

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Приходи врз основа на судски одлуки	118	239
Останати приходи	4	135
Вкупно	122	374

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Трошоци за електрична енергија	1.001	1.173
Трошоци за материјали	392	165
Отстапување од плански цени на резервни делови	984	716
Трошоци за гориво и плин	61	68
Вкупно	2.438	2.122

БЕЛЕШКА 8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Набавна вредност на продадени резервни делови	315	259
Вкупно	315	259

БЕЛЕШКА 9. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Транспортни услуги	15	15
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	82	100
Услуги за одржување и заштита	109	85
Комунални услуги	501	491
Останати услуги	639	287
Вкупно	1.346	978

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Трошоци за надомест и други примања на Одбор на директори	375	389
Трошоци за репрезентација	78	35
Трошоци за осигурување	4	25
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	29	23
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	436	390
Договори на дело	867	277
Трошоци за ревизија	130	936
Трошоци за адвокати, нотари и извршители	208	125
Останати трошоци на работењето	269	797
Вкупно	2.396	2.976

БЕЛЕШКА 11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Плата и надоместоци на плата – бруто	8.015	8.430
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	44	-
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	433	235
Трошоци за осигурување	39	46
Регрес за годишен одмор	269	400
Останати трошоци за вработените	74	208
Вкупно	8.853	9.294

БЕЛЕШКА 12. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Трошоци за амортизација на градежни објекти	2.416	2.223
Трошоци за амортизација на постројки и опрема	59	40
Трошоци за амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	160	154
Вкупно	2.635	2.417

БЕЛЕШКА 13. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	1.089	-
Вкупно	1.089	-

БЕЛЕШКА 14. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	48	-
Останати расходи од работењето	-	124
Вкупно	48	124

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	34
Приходи од дивиденда	62	4
Вкупно	62	38

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1	21
Останати финансиски расходи	-	302
Вкупно	1	323

БЕЛЕШКА 17. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Во тековната 2023 година Друштвото прикажа добивка пред оданочување во износ од 853 илјади денари. Претходна година Друштвото оствари добивка пред оданочување во износ од 26 илјади денари.

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Вкупни приходи	19.974	18.520
Вкупни расходи	19.121	18.494
Добивка пред оданочување	853	26

БЕЛЕШКА 18. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Финансиски резултат од БУ	853	26
Непризнати расходи за даночни цели	1.277	585
Даночна основа	2.130	611
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	2.130	611
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	213	61
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Пресметан данок по намалување	213	61

БЕЛЕШКА 19. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Добивка пред оданочување	853	26
Данок на добивка	(213)	(61)
Нето добивка/загуба	640	(35)

БЕЛЕШКА 20. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	640	(35)
Вкупно	640	(35)

БЕЛЕШКА 21. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната добивка/загуба по акција се пресметува по пат на делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД	
	2023	2022
Добивка/Загуба по оданочување	640.031	(35.324)
Добивка/Загуба за сопствениците	640.031	(35.324)
Добивка/Загуба која припаѓа на имателите на обични акции	640.031	(35.324)
Пондерирани просечен број на обични акции во оптек	535.245	535.245
Основна добивка/загуба по акција (денари по акција)	1,20	(0,07)

БЕЛЕШКА 22. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД						
	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и останата опрема	Останати материјални средства (слики)	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2023)	89.234	115.756	8.426	5.974	42	-	219.432
- директни зголемувања	-	324	-	-	-	3.099	3.423
- пренос од инвестиции во тек	-	2.215	156	728	-	(3.099)	-
- расходи и отуѓувања	-	-	-	(191)	-	-	(191)
Состојба на ОС на 31.12.2023	89.234	118.295	8.582	6.511	42	-	222.664
Исправка на ОС на 01.01.2023	-	(64.742)	(8.422)	(4.890)	(3)	-	(78.057)
- амортизација	-	(2.416)	(10)	(209)	-	-	(2.635)
- расходи и отуѓувања	-	-	-	191	-	-	191
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2023	-	(67.158)	(8.432)	(4.908)	(3)	-	(80.501)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2023	89.234	51.137	150	1.603	39	-	142.163

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД						
	Земјишта	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и останата опрема	Останати материјални средства (слики)	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2022)	89.234	109.117	8.461	5.984	42	-	212.838
- директни зголемувања	-	2.418	-	-	-	4.655	7.073
- пренос од инвестиции во тек	-	4.221	-	434	-	(4.655)	-
-расходи и отуѓувања	-	-	(35)	(444)	-	-	(479)
Состојба на ОС на 31.12.2022	89.234	115.756	8.426	5.974	42	-	219.432
Исправка на ОС на 01.01.2022	-	(62.519)	(8.417)	(5.180)	(3)	-	(76.119)
- амортизација	-	(2.223)	(40)	(154)	-	-	(2.417)
- расходи и отуѓувања	-	-	35	444	-	-	479
Состојба на исправката на ОС на 31.12.2022	-	(64.742)	(8.422)	(4.890)	(3)	-	(78.057)
Сегашна вредност на ОС на 31.12.2022	89.234	51.014	4	1.084	39	-	141.375

Продажби и расходувања

Во текот на 2023 година, Друштвото расходуваше дел од својата опрема која е целосно амортизирана.

Недвижности за изнајмување

Друштвото изнајмува под услови на оперативен наем дел од својот деловен простор, вклучен во категоријата градежни објекти, чија нето евидентирана сметководствена вредност на 31 декември 2023 година изнесува 51.137 илјади денари (2022: 51.014 илјади денари). Друштвото остварува приходи од изнајмување на овие средства кои за годината што заврши на 31 декември 2023 изнесуваат 7.115 илјади денари (2022: 6.571 илјади денари) презентирани во Белешка 5.

БЕЛЕШКА 23. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

		Во илјади (000) МКД	
Долгорочни финансиски средства		2023	2022
Вложувања во хартии од вредност и удели во домашни субјекти	ИСИН	182	182
КЈУБИ МАКЕДОНИЈА (ОСИГУРУВАЊЕ МАКЕДОНИЈА - ВИГ)	MKKJUB101010	120	120
СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје	MKSTBS101014	30	30
МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје		33	33
Вкупно		182	182

Вложувањата во хартии од вредност (акции) во износ од 150 илјади денари се евидентирани по набавна вредност. Пазарната вредност на 31.12.2023 година на овие хартии од вредност изнесува 244 илјади денари.

БЕЛЕШКА 24. ЗАЛИХИ

		Во илјади (000) МКД	
Залихи		2023	2022
Залиха на резервни делови		20.521	21.829
Залиха на резервни делови по плански цени		7.229	7.570
Отстапување од плански цени на резервни делови		13.292	14.259
Залиха на ситен инвентар		106	38
Вкупно		20.627	21.867

БЕЛЕШКА 25. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

		Во илјади (000) МКД	
Краткорочни побарувања		2023	2022
Побарувања од купувачи		4.851	7.803
Побарувања од купувачи во земјата		4.851	7.803
Тужени побарувања		1.089	-
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи		(1.089)	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции		13	-
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата		13	-
Побарувања од државата		44	44
Данок на додадена вредност		-	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)		44	44
Побарување од вработени		33	11
Останати побарувања од вработените		33	11
Вкупно		4.941	7.859

Старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба на 31 Декември за тековната и претходната година е како што следи:

Старосната структура на побарувањата од купувачи	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Недоспеани	3.893	5.301
Доспеани:		
До 60 дена	844	684
До 1 година	114	418
Од 1 до 3 година	-	1.089
Над 3 години	-	-
Вкупно	4.851	7.803

БЕЛЕШКА 26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Парични средства на трансакциски сметки во денари	6.488	3.658
Жиро сметка	6.488	3.658
Парични средства во благајна	29	4
Благајна	29	4
Вкупно	6.517	3.662

Од Извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 7, може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Паричен тек од оперативни активности	6.278	4.609
Паричен тек од инвестициски активности	(3.423)	(6.771)
Паричен тек од финансиски активности	-	-
Нето пораст/намалување на готовината:	2.855	(2.166)

БЕЛЕШКА 27. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Основна главнина запишан и уплатен капитал	165.551	165.551
Резерви	2.927	2.927
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	1.928	1.963
Пренесена загуба од претходни години	-	-
Добивка за деловна година	640	-
Загуба за деловна година	-	35
Вкупно	171.046	170.406

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6.

Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2023, согласно Тековната состојба од Централен Регистар на РСМ акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 165.551 илјади денари (2022: 165.551 илјади денари). Истиот се состои од 535.245 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 5 Евра по акција.

Според податоците од ЦДХВ структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

Акционерски капитал	31.12.2023	31.12.2022
Правни лица	50.95%	51,02%
Физички лица	49.05%	48,98%
Вкупно	100%	100%

БЕЛЕШКА 28. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Обврски спрема добавувачи	2.116	3.828
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.116	3.828
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	256	217
Обврски спрема вработени	525	461
Тековни даночни обврски	457	-
Останати краткорочни обврски	29	32
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	-	-
Обврски спрема осигурителни друштва	-	1
Обврски за надомест и други примања на членови на Управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	29	31
Обврски спрема вршители на дејност и други физички лица	-	-
Вкупно	3.384	4.538

Старосната структура на обврските спрема добавувачите со состојба 31 декември за тековната и претходната година е како што следи:

Старосната структура на обврски спрема добавувачи	Во илјади (000) МКД	
	2023	2022
Недоспеани	2.075	3.770
Доспеани:		
До 60 дена	41	51
До 1 година	-	7
Од 1 до 3 години	-	-
Над 3 години	-	-
Вкупно	2.116	3.828

БЕЛЕШКА 29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември, состојбата и износите на трансакциите на Друштвото со поврзаните субјекти и клучниот раководен кадар се како што следи:

	Во илјади (000) МКД			
	2023 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Клучен раководен кадар	-	29	-	375
Вкупно	-	29	-	375
	2022 година			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Клучен раководен кадар	-	-	-	389
Вкупно	-	-	-	389

БЕЛЕШКА 30. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

30.1. Дадени хипотеки на свој имот

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот.

30.2. Судски спорови

Друштвото РЖ Економика АД Скопје се јавува како тужител во една активна судска постапка во вкупен износ од 877 илјади денари по основ на долг по фактури и како тужена страна во четири судски постапки во вкупен износ од 120 илјади денари. Очекуваниот исход по однос на овие судски спорови е во корист на Друштвото РЖ Економика АД Скопје.

30.3. Гаранции

Во текот на 2023 година Друштвото не користи банкарски или било какви други гаранции.

30.4. Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не можат да се сметаат за конечни од причина што даночните власти можат да извршат преглед на деловните книги во период од 5 години последователно по последно поднесената даночна пријава, при што можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Евентуални дополнителни даночни обврски и глоби кои би произлегле во случај на идна даночна контрола од страна на даночните власти, во овој момент не можат да се предвидат со разумна сигурност.

БЕЛЕШКА 31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.



За РЖ Економика АД Скопје

Извршен директор

Сашко Горчевски

Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот директор на Друштвото го изготвил и потпишал годишниот извештај за работењето.

За РЖ Економика АД Скопје

Извршен директор

Сашко Горчевски



Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05166241

Целосно име: Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	142.345.677,00			141.557.438,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	142.163.208,00			141.374.969,00
10	-- Недвижности (011+012)	140.371.877,00			140.248.860,00
11	-- Земјиште	89.234.421,00			89.234.421,00
12	-- Градежни објекти	51.137.456,00			51.014.439,00
13	-- Постројки и опрема	521.348,00			203.287,00
14	-- Транспортни средства	150.187,00			4.500,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.115.667,00			914.193,00
19	-- Останати материјални средства	4.129,00			4.129,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	182.469,00			182.469,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	182.469,00			182.469,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	32.084.779,00			33.387.071,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	20.627.074,00			21.866.629,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	20.627.074,00			21.866.629,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	4.941.056,00			7.858.539,00
47	-- Побарувања од купувачи	4.851.046,00			7.803.106,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	12.577,00			
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	44.433,00			44.433,00

останати давачки кон државата (претплати)				
50	-- Побарувања од вработените	33.000,00		11.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	6.516.649,00		3.661.903,00
60	-- Парични средства	6.516.649,00		3.661.903,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	174.430.456,00		174.944.509,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	171.046.360,00		170.406.329,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	165.551.371,00		165.551.371,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	2.927.072,00		2.927.072,00
74	-- Останати резерви	2.927.072,00		2.927.072,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	1.927.886,00		1.963.210,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	640.031,00		
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА			35.324,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.384.096,00		4.538.180,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.384.096,00		4.538.180,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.116.272,00		3.828.255,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	256.176,00		217.226,00
100	-- Обврски кон вработените	525.274,00		461.099,00
101	-- Тековни даночни обврски	457.374,00		
108	-- Останати краткорочни обврски	29.000,00		31.600,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	174.430.456,00		174.944.509,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	19.911.702,00			18.482.280,00
202	-- Приходи од продажба	19.789.530,00			18.108.223,00
203	-- Останати приходи	122.172,00			374.057,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	19.119.804,00			18.171.001,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	2.437.591,00			2.122.464,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	315.192,00			259.469,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.345.826,00			978.339,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.396.421,00			2.976.165,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	8.852.731,00			9.293.843,00

214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.312.065,00			5.586.688,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	458.695,00			482.796,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.244.188,00			2.360.366,00
217	-- Останати трошоци за вработените	837.783,00			863.993,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.634.773,00			2.416.709,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.089.293,00			
222	-- Останати расходи од работењето	47.977,00			124.012,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	61.972,00			37.592,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	61.972,00			3.800,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				33.792,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	872,00			323.132,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	872,00			21.247,00
243	-- Останати финансиски расходи				301.885,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	852.998,00			25.739,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	852.998,00			25.739,00
252	-- Данок на добивка	212.967,00			61.063,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	640.031,00			
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)				35.324,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	11,00			12,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	640.031,00			
270	-- Загуба за годината				35.324,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	640.031,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				35.324,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	89.234.421,00			89.234.421,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	51.137.456,00			51.014.439,00

615	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	195.371,00			108.043,00
619	- - Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	4.129,00			4.129,00
626	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	4.863.623,00			7.803.106,00
629	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	44.433,00			44.433,00
630	- - Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	4.928.479,00			7.858.539,00
631	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	84.348.424,00			84.464.309,00
632	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	81.202.947,00			81.087.062,00
635	- - Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	2.116.272,00			3.828.255,00
638	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	713.550,00			217.226,00
639	- - Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	3.384.096,00			4.320.954,00
640	- - Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	12.674.790,00			11.536.909,00

641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	10.915.941,00		9.748.463,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.758.849,00		1.788.446,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	12.674.790,00		11.536.909,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	7.114.740,00		6.571.314,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	122.172,00		374.057,00
666	-- Приходи од дивиденди	61.972,00		3.800,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	69.934,00		56.965,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	322.389,00		107.654,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	37.755,00		28.184,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.000.718,00		1.173.031,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	60.957,00		67.622,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	14.977,00		15.000,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.558,00		4.054,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	37.026,00		33.446,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	15.556,00		
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	268.884,00		399.996,00
696	-- Помшти (< или = АОП 217 од БУ)			69.206,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	6.000,00		6.000,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	43.328,00		138.882,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	240.000,00		372.429,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	77.789,00		34.796,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	28.605,00		23.081,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	413.862,00		355.927,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	6.300,00		5.100,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	837.783,00		276.835,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	607.127,00		1.858.319,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	11,00		12,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2333	- 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства	11.100.085,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	8.084.424,00			
2495	- 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување	789.165,00			

Потпишано од:

Jasmina Andonova

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за работењето



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА 2023 ГОДИНА

Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување,
изнајмување на имот и деловни активности

РЖ ЕКОНОМИКА А.Д. Скопје

Ул. 16-та Македонска бригада бр. 18, 1000 Скопје
П.Фах 736, Пошта 1001 Скопје
Телефон: 00 389 2 55 12 59

Март 2024

Содржина

1 ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	3
2 ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ	4
3 ОСНИВАЧКИ ВЛОГ И АКЦИИ ВО ДРУГИ КОМПАНИИ	5
4 ФАКТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО	6
5 УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ	7
6 ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ	8
7 СУДСКИ СПОРОВИ – ПОСТАПКИ	10
8 ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО	11

1 ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1 ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво РЖ Економика АД-Скопје е запишано во Трговскиот Регистар во рамките на Централниот Регистар на РСМ со целосен назив:

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности - Скопје

со седиште на ул. „16 та Македонска бригада“ бр.18, 1000 Скопје, и матичен број , ЕМБС: 5166241.

Приоритетна дејност на друштвото за 2023 година според Национална класификација на дејности е шифра **46.14** – *Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства.*

Вкупната главнина на Акционерското друштво изнесува: 2.676.225,00 ЕУР.

Вкупно издадени акции согласно евиденцијата на Централен депозитар за хартии од вредност: 535.245 обични акции

1.2 АКЦИОНЕРСКА КНИГА

Акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност, со состојба на ден 31.12.2023 год. е следна:

Физички лица	262.529	49,05%
Правни лица	272.716	50,95%

Вкупен број на акции: 535.245 со номинална вредност на акцијата: 5,00 ЕУР.

- Вкупен номинален капитал 165.551.370 ден.
- Број на иматели на акции заклучно со 31.12.2022 год изнесува: 3.175
- Просечна цена на тргување на Македонска берза за 2023 год. е 50,00 ден. по акција.

Во 2023 год. за 7 дена тргувани се 6.194 акции во вредност од 309.700,00 ден.

Поголеми акционери со над 5% од главнината се :

Макстил АД Скопје	20,10 %
ДПТУ ГМЛ ДООЕЛ Кавадарци	19,99 %
Ванчо Ангелов	14,37 %
Фирст Поинт МН ДОО Скопје	8,02 %

2 ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

2.1 ГЛАВНИ ПРИХОДИ

Главните приходи Акционерското друштво ги остварува преку продажба на резервни делови, издавање деловен простор и книговодствени услуги. Во 2023г приходите од овие дејности изнесуваат:

- Продажба на резервни делови	10.915.941,00 ден.
- Издавање на деловен и магацински простор ден.	8.084.424,00
- Сметководствени и книговодствени услуги	789.165,00 ден.

2.2 ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДА

Во текот на 2023 година исплатени се дивиденди кон друштвото во висина од 61.972,00 ден и тоа од:

- МЕРКУР Македонија ДОО Скопје
58.628,00 ден.
- МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје Виена Иншуренс Груп
3.344,00 ден.

3 ОСНОВАЧКИ ВЛОГ И АКЦИИ ВО ДРУГИ КОМПАНИИ

3.1 ОСНОВАЧКИ ВЛОГ ВО ДРУГИ КОМПАНИИ

РЖ Економика АД Скопје има основачки влог во следните компании:

КОМПАНИЈА	Основачки влог (ден)
Меркур Македонија ДОО Скопје	32,803.00
Вкупно	32,803.00

3.2 АКЦИИ ВО ДРУГИ КОМПАНИИ

РЖ Економика АД Скопје поседува акции во следните компании:

КОМПАНИЈА	Акции (ден)
Македонија Осигурување АД Скопје Виена Иншуренс Груп	119,501.00
Стопанска банка АД Скопје	30,165.00
Вкупно	149,666.00

4 ФАКТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

4.1 ГЛАВНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈАЕА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Главните фактори кои влијае на работењето на друштвото во 2023 година се:

1. Деловниот амбиент во државата, кој беше погоден од светската економска и енергетска криза:
2. Зголемување на цената на електричната енергија како и трансферирање на друштвото од регулиран пазар на електрична енергија на слободен пазар на електрична струја.
2. Условите во металургискиот комплекс е значаен сегмент од делокругот на нашето работење и на некој начин деловно репродукциската поврзаност со компаниите сукцесори на Скопска Железарница.

5 УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ

5.1 ИЗГЛЕДИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Својата долгорочна политика друштвото ја носочува кон оплодување на капиталот. Планираниот развој на друштвото е на неколку точки и тоа:

- Динамизирање на деловните активности од сопствениот делокруг.
- Комерцијално ефектуирање на расположливиот деловен и складишен простор.
- Развој на нови деловни активности.

Со задржување на овие точки планираме приходите да се зголемат за наредната година.

5.2 УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ

Друштвото не се впушташе во ризични трансакции, сè со цел да не се загрози постоечката стабилност.

6 ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

6.1 ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2022 И 2023 ГОДИНА

Во услови за стопанисување практикувани во 2023 година од работењето на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје се постигнати следните резултати:

Податоците се во 000 денари

О П И С	2022 год.	2023 год.
Добивка/загуба пред оданочување	26	853
Данок на добивка	61	213
Нето добивка/ загуба за финансиска година	-35	640

6.1.1 БИЛАНС НА УСПЕХ НА 31.12.2023 ГОДИНА

Податоците се во 000 денари

О П И С	2022 год.	2023 год.
Приходи од работењето	18.482	19.912
- Приходи од продажба	18.108	19.790
- Останати приходи	374	122
Расходи од работење	18.171	19.120
- Материјални трошоци	6.336	6.495
- Трошоци за вработени	9.294	8.853
- Амортизација	2.417	2.635
- Останати трошоци од работење	124	1137
Финансиски приходи	38	62
- Приходи од дивиденди	4	62
- Приходи од камати	34	
Финансиски расходи	323	1
- Расходи од камати	21	1
- Останати финансиски расходи	302	
Добивка/ загуба пред оданочување	26	853
- Данок од добивка	61	213
Нето добивка/ загуба за деловна година	-35	640

6.1.2 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Податоците се во 000 денари

О П И С	2022 год.	2023 год.
Запишан капитал	165.551	165.551
Ревалоризациони резерви	/	/
Резерви	2.927	2.927
Акумулирана загуба / добивка	1.928	2.568
Нето добивка / загуба за финансиска год.	-35	640
ВКУПЕН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	170.406	171.046

Одборот на директори во изминатиот период се концентрира пред се да ги сведе трошоците на минимум и да работи економично и рационално со минимални вложување за оспособување на објекти како и легалализаци на бесправно изградени објекти.

Акционерското друштво редовно ги подмируваше месечните трошоци по однос на услуги, даноци и сите давачки согласно законот, како и законската обврска за исплата на регрес за годишен одмор.

6.2 ПРИМАЊА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО 2023 ГОДИНА

Неизвршните членови на Одборот на директори според одлука на акционерско собрание примаат нето награда од 9.000,00 денари месечно.

7 СУДСКИ СПОРОВИ – ПОСТАПКИ

7.1 СУДСКИ СПОРОВИ ПРОТИВ РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

Кон РЖ Економика АД Скопје има поведено судски спорови пред надлежните судови од:

Тужител	Тужен	Основ	Вредност на спор (МКД)	Камат а од (дата)	Фаза на постапка	Очекуван исход
Повер Петрољеум ДООЕЛ с.Желино	РЖ Економика АД Скопје	Поништување на клаузула за правосилност и извршност на решение НПН од нотар со кој е наплатен долгот	40.000,00		Во тек е постапка пред првостепен суд	Во корист на тужениот
Повер Петрољеум ДООЕЛ с.Желино	РЖ Економика АД Скопје	Утврдителна тужба за раскинат договор за закуп	40.000,00		Апелационен суд Скопје ја потврди пресудата со која се одбива тужбеното барање. Се чекаат роковите за извршност	Пресуда во корист на тужениот
Макстил АД Скопје	РЖ Економика АД Скопје	Поништување на одлука на собрание на акционери	40.000,00		Во фаза на главна расправа	Во корист на тужениот
Макстил АД Скопје	РЖ Економика АД Скопје	Поништување на одлука на собрание на акционери	40.000,00		Во фаза на главна расправа	Во корист на тужениот

7.2 СУДСКИ СПОРОВИ ПОВЕДЕНИ ОД СТРАНА НА РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

РЖ Економика АД Скопје има поведено судски спорови пред надлежните судови према:

Тужител	Тужен	Основ	Вредност на спор (МКД)	Камата од (дата)	Фаза на постапка	Очекуван исход
РЖ Економика АД Скопје	Повер Петрољеум ДООЕЛ с.Желино	Долг	876.629,00	16.08.2022	Основен граѓански суд Скопје го усвои тужбеното барање во целост. Пресудата не е правосилна, односно против неа може да биде изјавена жалба од тужениот во рок од 8 дена од приемот од тужениот.	Во корист на тужителот

8 ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Со цел акционерското друштво да работи позитивно во 2024 година ќе продолжи да ги презема потребните активности за целосно издавање на деловниот и магацинскиот простор, како и обезбедување потесна деловна комуникација со партнерите од индустрискиот круг на железарницата за наменските делови како и со други за стандардните делови. Со тоа ќе се овозможи друштвото да приходува во целост, што значително ќе придонесе во сигурноста на неговите месечни приходи.

Политиката на Одборот на директори е и во иднина да ја одржува ликвидноста на друштвото и да ги зголеми приходите по повеќе основи.

Во тој контекст ќе се следи состојбата и развојот на настаните во стопанството и ќе се донесуваат соодветни заклучоци, а се во интерес на искористување на постојните средства и создавање база за развој и напредок на друштвото.

РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Извршен директор

Сашко Ѓорчевски



**Сашко
Ѓорчевс
ки**

Digitally signed
by Сашко
Ѓорчевски
Date: 2024.03.18
13:48:24 +01'00'